



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи се под тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 7 февруари 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XLII

Цена на овој број е 140 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

77.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО, ОДНОСНО НА МАЛО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо, односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/84) во точка 2, во табелата, се вршат следните измени и дополненија:

1) во гранката 0109 Производство на обоени метали подгрупите: „010941 Производство на глина: сите производи 4,50 6,00; 010992 Производство на жива: жива 2,50 3,50; 010999 Производство на споменати обоени метали: сите производи 3,00 5,00“, се бришат;

2) во гранката 0121 Производство на градежен материјал, во групата 01212, во подгрупата 012120 Производство на цемент: сите производи, во колоната 6, бројот „17,00“ се заменува со бројот: „12,00“;

3) во гранката 0130 Производство на прехранбени производи, во групата 01301, во подгрупата 013010 Мелење и лупење на жито, во првата алинеја по зборовите: „пченично брашно“ се додаваат зборовите: „и крупица (грис)“.

Во групата 01304 Преработка и конзервирање на месо и риби, во подгрупата 013041 Колење на добиток, во првата алинеја, во колоната 6, бројот: „13,50“ се заменува со бројот: „12,00“.

Во подгрупата 013043 Преработка и конзервирање на риби, во алинејата, зборовите: „свежа и“ се бришат.

Во групата 01308, во подгрупата 013080 Производство на растителни масла и масти, втората алинеја се менува и гласи: „рафинирани масла за јадење од соја, сончоглед и маслодајна репка“. Во колоната 5 бројот: „4,00“ се заменува со бројот: „3,00“, а во колоната 6 бројот: „17,00“ – со бројот: „9,00“.

Во групата 01309 Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна), во подгрупата 013099 Производство на зачини, кафовини и други прехранбени производи, зборовите: „сирово кафе“ се бришат, а во колоната 6 бројот: „15,00“ се заменува со бројот: „13,00“.

4) По областа 01 – Индустрија и рударство се додава нова област: „02 – Земјоделство и рибарство, гранка 0203, група 0203 – Рибарство: свежа риба (речна и морска), 5,00 2,00“.

2. Во точка 4 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се однесуваат на производите од точка 2 од гранка 0105 група 01050 подгрупа 010500 Производство на деривати на нафта.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 9
7 февруари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

78.

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/84, 52/84, 69/84, 16/85, 26/85, 32/85 и 51/85), во точка 2 став 1 процентот: „61%“ се заменува со процентот: „68%“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, народните банки наплатуваат камати:

1) по стапка од 53% годишно – на пласманите за работи на извозот на стоки и услуги и на пласманите за производство, сезонски залихи и пазарни стокосни резерви на земјоделски и прехранбени производи;

2) по стапка од 55% годишно – на пласманите за залихи на јаглен, увоз на сировини и репродукционен материјал, продажба односно купување на домашна опрема и бродови во земјата и за давање кредити на граѓаните врз основа на продажба на девизи.“

2. Во точка 3 процентот: „73%“ се заменува со процентот: „80%“.

3. Оваа одлука се применува од 1 февруари 1986 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 3
6 февруари 1986 година
Белград

Го заменува претседателот на Советот на гувернерите заменик-гувернер на Народната банка на Југославија
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

79.

Врз основа на член 7 став 2, во врска со член 17 став 7, член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвид-

ност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/84, 52/84, 20/85, 26/85, 32/85 и 51/85) во точка 1 став 1 процентот: „0,2%” се заменува со процентот: „0,22%”.

2. Оваа одлука се применува од 1 февруари 1986 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 4
6 февруари 1986 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на Југос-
лавија,
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува д-р Владо Угринчиќ, советник на директорот на Покраинскиот завод за општествено планирање во САП Војводина.

С.п.п. бр. 70
9 јануари 1986 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Милорад Видовиќ, самостоен советник во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 79
9 јануари 1986 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Душан Родиќ, со 10 декември 19845 година, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 80
9 јануари 1986 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Славко Шуковиќ, со 16 декември 1985 година, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 81
9 јануари 1986 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Марко Милашин, порано на должноста амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Габон.

С.п.п. бр. 82
9 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Цвието Јоб, порано на должноста амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Кипар.

С.п.п. бр. 83
9 јануари 1986 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Џон Широка, порано на должноста амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Норвешка.

С.п.п. бр. 84
9 јануари 1986 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Бранко Тинтор, порано на должноста министер-советник во Амбасадата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бон.

С.п.п. бр. 85
9 јануари 1986 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар се назначува Михајло Хорњак, шеф на Кабинетот на сојузниот секретар.

С.п.п. бр. 86
9 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува д-р Борут Бохте, началник на Службата за меѓународноправни работи во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С.п.п. бр. 87
9 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Бранко Димитриевиќ, порано на должноста генерален конзул на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Штутгарт.

С.п.п. бр. 88
9 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надовршени работи се назначува Љубомир Шмид, началник – ополномоштен министер на Службата за врски во Сојузниот секретаријат за надовршени работи.

С.п.п. бр. 89
9 јануари 1986 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство се назначува Радован Чобелиќ, помошник – началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С.п.п. бр. 90
9 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство д-р Миодраг Митиќ, со 30 ноември 1985 година, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 91
9 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

СОДРЖИНА :

	Страна
77. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на формирање на цените за производи во прометот на големо, односно на мало —	149
78. Одлука за измени на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија —	149
79. Одлука за измена на Одлуката за надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на другите финансиски организации — — —	149
Назначувања и разрешувања — — — — —	150